

Паралелно со зголемувањето на политичкото влијание на Москва под раководството на Владимир Путин, се случија и првите поголеми несогласувања со Европската унија по одделни прашања, од кои Косово има најголема тежина.

Партнерскиот однос треба да продолжи со нова спогодба за долгорочна соработка во областа на енергијата, човековите права и борбата против глобалното затоплување, што треба да се случи за време на германското претседавање со ЕУ.

Запад обвинува дека Русија се обидувала да создаде подвоеност меѓу старите и новите членки на Унијата, кои порано беа во сферата на советската доминација, а кои сега имаат големи забелешки за политиката на Москва.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Поактивното учество на Руската Федерација во решавањето на светските проблеми, кое произлезе од успешното економско заздравување и стабилизацијата на оваа голема држава под раководство на Владимир Путин, веќе почнува да се чувствува и во првите искри на несогласувања во нејзините односи со ЕУ, кои имаат приоритет во надворешно-политичката ориентација на некогашната супер сила. Како што е познато, претседателот Владимир Путин беше особено активен во воспоставувањето пријателски односи на соработка со Германија, за што сведочеа и бројните средби и договори за соработка потпишани со поранешниот германски канцелар Герхард Шредер. Ваквиот, за мно-



КОЛКУ Е ГОЛЕМА РУСИЈА!

СО ТЕРОРИЗАМ НЕ СЕ ЕВРОПСКИТЕ ГРА

гу луѓе, неочекуван развој на односите меѓу двете земји, кои беа обременети од периодот на Втората светска војна, беше продолжение на сè она што се случи во процесот на обединувањето на Германија по уривањето на Берлинскиот ѕид, во што најголема улога одигра "Перестројката" на Михаил Горбачов, во време кога беше јасно дека настапува ера на уривање на советската комунистичка империја. Треба да се каже дека позитивниот став на Москва кон процесот на обединување на двете германски држави значеше и голема финансиска помош, која беше употребена за решавање на станбените и егзистенцијалните проблеми на припадниците на руската армија, стационирани на територијата на некогашна Источна Германија.

ПРОШИРУВАЊЕТО НА НАТО КАКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАКАНА ЗА МОСКВА

Во целата констелација на изградба на политика, која значеше развиена економска соработка и враќање на довербата меѓу земјите-членки на ЕУ и Руската Федерација, со оглед на огромните резерви со нафта и природен гас со кои располага големиот источен партнер кои беа неопходни за обезбедување пораст на развојот на западно-европската економија, првите пробле-

ми се појавија со процесот на проширувањето на НАТО пактот, во кој беа опфатени некогашните сателити на СССР, кои беа под чадорот на Варшавскиот пакт. Иако беше јасно дека Москва не може да ги спречи процесите на транзиција на земјите од некогашниот источен комунистички блок, кои една по друга влегуваа во ЕУ, нејзината воена хиерархија, во која и натаму доминираа генералите од периодот на Студената војна, жестоко реагираше кон зајакнувањето на НАТО, кое се сметаше за закана по безбедноста на Руската Федерација, која инаку се бореше да ги запре процесите на дисолуција во некогашните јужни советски републики и области, кои се богати со нафта и каде се случија низа бунтови и терористички напади, кои мораа да се спречат со директна воена интервенција на Руската армија.

Во сите тие конфликтни подрачја во Нагорно Карабах, Чеченија и други области околу Каспиското Море, беше јасно дека имаат вмешано прсти и странски разузнавачки служби, што особено беше евидентно со долгогодишната герилска акција, која подоцна прерасна во тероризам со исламско фундаменталистичка провиниенција, а нивните водачи како Масхадов добиваа азил во Велика Британија. Но, токму со енергичната воена акција на Владимир Путин проблемот во Чеченија беше симнат од агендата на светските кризни жаришта и оттогаш може да се види една поинаква и поактивна руска политика во меѓу-

ОСКВА И БРИСЕЛ СТАНУВААТ СЕ ПОГОЛЕМИ

народните односи, која денес е актуелна во конфронтациите меѓу САД и ЕУ, од една страна и Москва и Пекинг, од друга страна, во поглед на решавањето на идниот статус и на Косово, невралгичната покраина на југот на Европа.

"Би било многу опасно доколку се овозможи со тероризам да се менуваат европските граници", истакна потпретседателката на надворешно-политичкиот одбор на руската Дума, Наталија Нарочнитскаја, која смета дека планот на Марти Ахтисари бил целосно неприфатлив за Србија и дека мора да се бара компромис меѓу двете страни.

Мора да се истакне и фактот дека токму манифестацијата на тврдиот руски став во однос на независноста на Косово ги натера западните земји да ја отфрлат и опцијата за еднострано прогласување независност од страна на Приштина, која подоцна би била призната од сојузниците САД и ЕУ.

за увоз на месо, бидејќи тоа беше искористено како мотив за создавање проблеми при влезот на Руската Федерација во СТО. Од сличен карактер беше и неодамнешната привремена одлука на Москва за прекин на снабдувањето на западноевропските земји со нафта и гас, што предизвика голема загриженост кај нив со оглед на нивната зависност од руските енергетски потенцијали, кои особено би се манифестирале во услови на нов воен судир на Блискиот Исток и евентуален напад врз Иран поради одбивањето да ја запре својата нуклеарна програма.

Инаку, Москва не ја прифаќа ваквата западна оценка истакнувајќи дека некои нови членки на Унијата имаат комплекси во односите со Москва од некои други времиња и дека тоа многу добро го знаат старите членки на ЕУ. Меѓутоа, на последниот Самит меѓу ЕУ и Русија, германската канцеларка Ангела Меркел била мошне остра кон Владимир Путин, истакнувајќи дека Русија не може да презема некои мерки против одделни членови на Унијата и да очекува дека таквиот однос нема да остави последици врз севкупните односи со Брисел.

Се чини дека овие предупредувачки пораки на Ангела Меркел имаат врска со проблемите на релацијата Русија-Естонија поради преместувањето на споменикот на советските војници, кои паднале во Втората светска војна од центарот на главниот град Талин на воените гробишта во предградието на естонската престолнина. Во руската Дума се смета дека преместувањето на споменикот било поврзано со намерите да се изврши ревизија на историјата, односно да се покаже дека "Советскиот Сојуз, каде Хитлер изгуби најмногу војници и техника, исто така, бил монструозна држава како и нацистичка Германија". По преместувањето на споменикот Русите решиле да ја реконструираат пругата преку која Естонија токму од нив увезува нафта, што во оваа земја се значи како воведување санкции кои не се формално прогласени.

Треба да се каже и тоа дека одамна минаа времињата кога никој не сметаше на некогашната супер сила, која долго се соочуваше со внатрешни проблеми, но по излегувањето од процесот на транзиција Русија станува сè посилен играч на меѓународната политичка сцена. Во оваа смисла, помошникот аме-



МОСКВА СЕ ВРАТИ ВО ЕВРОПА ПРЕКУ ГЕРМАНИЈА

рикански државен секретар, Даниел Фрид, по посетата на Кондолиза Рајс на Москва, кога таа рече дека САД нема да се откажат од плановите за поставување на антиракетниот штит во Полска и во Чешка, изјави дека САД сакаат добри и продуктивни односи како со Европа, така и со Русија. Главниот предизвик за Американците и за Европјаните е да изградат добри односи со Русија секаде каде што е можно, врз основа на партнерство и меѓусебно почитување, но истовремено да бидат свесни за постојните разлики кај двете страни, смета Фрид. Не може да се смета дека постојат два различни европски пристапа кон Русија, од кои еден може да се опише како "непријателски источен", а другиот "поблагоиот западен" став. Мислам дека не станува збор за непријателство, туку дека источноевропските земји сега се обидуваат да развијат нови односи со Русија, а и Русија со нив, но дека има политичари во тие земји кои сакаат да заиграат на антируска карта!

Во секој случај, може да се оцени дека Руската Федерација ќе претставува тврд орев во односите со "остатокот од Европа", кој е особено ранлив од недостигот на енергија која, пак, обилно се наоѓа на спротивниот источен крај од европските граници.

МЕНУВААТ НИЦИ!

МОСКВА ВНЕСУВА ПОДЕЛБИ ВО УНИЈАТА?

Одделни западни аналитичари оценуваат дека руската надворешна политика се обидува да внесе раздор во редовите на Унијата со манифестација на потценувачки однос кон новите членки кои се прескокнуваат во севкупните релации меѓу Москва и Брисел. Во оваа смисла, Москва го забрани увозот на месо од Полска како контраодговор на нејзината одлука за инсталирање на американски одбранбени системи на нејзината територија, кои имале задача да ги штитат членките на НАТО од евентуални ракетни напади од Иран, Кореја и други земји, кои Запад ги обвинува дека го помагаат светскиот тероризам. Но, по неодамнешните средби со западните партнери, Владимир Путин јавно ја соопшти одлуката за поништување на санкциите кон Полска

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ *со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42 20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON пони Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот